

Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото) има издадено вкупно 95.838.780 обични акции (вкупниот број на обични акции со право на глас изнесува 86.254.902) и 1 приоритетна акција (едно право на глас и посебни права во согласност со Статутот на Друштвото)*.

Основната главнина на Македонски Телеком АД - Скопје се состои од 95.838.780 обични акции со номинална вредност од 100 денари и 1 приоритетна акција со номинална вредност 9.733 денари, односно истата изнесува 9.583.887.733 денари.

Резултати од гласање од седницата на Годишното Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје одржана на ден 20.12.2013 година									
Предлог одлуки	Хартии од вредност издадени од Македонски Телеком АД Скопје	Вкупен број на акции со право на глас*	Вкупен број на важечки гласови**	Вкупен број на акции за кои се дадени важечки гласови***	Процент од вкупен број на акции за кои се дадени важечки гласови	Гласеле			Донесени / Недонесени одлуки
						ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДРЖАН	
1.0. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори:									
1.1. Избор на Г-дин Жарко Луковски, за член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат почнувајќи од 1 јануари 2014 година.	Број на акции	86,251,542	82,441,434	82,441,434	100%	82,439,451	1,350	633	Донесена одлука
	Процент од основната главнина	89.9965%	86.0210%	86.0210%		99.9976%	0.0016%	0.0008%	
1.2. Избор на Г-дин Оливер Костуранов, за неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат сметано од 1 мај 2014 година	Број на акции	86,251,542	82,441,434	82,441,434	100%	82,439,651	1,350	433	Донесена одлука
	Процент од основната главнина	89.9965%	86.0210%	86.0210%		99.9978%	0.0016%	0.0005%	
1.3. Избор на Г-дин Назим Буши, за неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат сметано од 1 мај 2014 година	Број на акции	86,251,542	82,441,434	82,441,434	100%	82,438,821	2,180	433	Донесена одлука
	Процент од основната главнина	89.9965%	86.0210%	86.0210%		99.9968%	0.0026%	0.0005%	
1.4. Избор на Г-дин Александар Стојков, за независен неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото, со мандат сметано од 18 мај 2015 година	Број на акции	86,251,542	82,441,434	82,441,434	100%	82,439,651	1,350	433	Донесена одлука
	Процент од основната главнина	89.9965%	86.0210%	86.0210%		99.9978%	0.0016%	0.0005%	

* Од вкупен број на акции со право на глас - 86.254.903 за 3.361 акции кои се дел од 2% акции кои Владата на Република Македонија ги додели на вработените на Македонски Телеком, сопствениците или не се евидентирани во акционерската книга на МКТ поради нецелосни лични податоци (3.320 акции), или сеуште не се распределени (41 акции).

** Вкупен број на присутни акции со право на глас

*** Вкупен број на акции со право на глас кои гласале

На Седницата на Годишното Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје одржана на ден 20.12.2013 година сите одлуки се донесени.